



## KONTRATË

për furnizim publik me shërbime

“Kryerje e deratizimit, dezinfektimit dhe dezinfektimit në territorin e Komunës së Çairit,,

### I. PALËT E KONTRAKTUARA

1. **KOMUNA E ÇAIRIT**, me seli në rr. “Hristijan Todorovski Karposh” nr. 5 me NTV: 4030004555423, e përfaqësuar nga ana e Kryetarit të Komunës **Visar Ganiu** (në tekstin e nëntutjeshëm: **Organ i kontraktuar**) nga njëra anë dhe

2. **SHTSH ZOTOKS SHPKNJ Shkup**, me seli në rr. Botun nr. 31a - Shkup, me NTV: 4030003470076 dhe xhirrollogari / llogari të transaksionit: 300000001630606 – Komercijalna Banka SHA Shkup NVAQ 5732603, e përfaqësuar nga ana e Drejtorit **Zoran Zafirovski** (në tekstin e nëntutjeshëm: **Bartës i furnizimit**) nga ana tjetër.

### II. LËNDA E KONTRATËS

#### Член 1

Me këtë Kontratë rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta të Organit të kontraktuar dhe Bartësit të furnizimit në lidhje me furnizimin publik me shërbime për “**Kryerje të deratizimit, dezinfektimit dhe dezinfektimit në territorin e Komunës së Çairit,,** e realizuar në procedurë për furnizim me vlerë të vogël me publikim të Shpalljes me nr. 04400/2022 të datës 16.03.2022, në pajtim me Raportin e procedurës të realizuar me nr. 05-710/4 të datës 11.04.2022 dhe Vendimin për zgjedhjen e ofertës më të favorshme me nr. 05-710/6 të datës 12.04.2022.

## ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги

“Вршење на дератизација, дезинсекција и дезинфекција на територија на Општина Чаир“

### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **ОПШТИНА ЧАИР**, со седиште на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 5, со ЕДБ: 4030004555423 застапувана од страна на Градоначалникот **Висар Ганиу** (во понатамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна и

2. **Друштво за трговија и услуги ЗОТОКС ДООЕЛ СКОПЈЕ**, со седиште на ул. Ботун бр.31а - Скопје, со ЕДБ: 4030003470076 и жиро сметка / трансакциска сметка: 300000001630606 – Комерцијална Банка АД Скопје, ЕМБС 5732603 претставувано од страна на Управителот **Зоран Зафировски** (во понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

### II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на Договорниот орган и Носителот на набавката како договорни страни, во врска со јавната набавка на услуги за “**Вршење на дератизација, дезинсекција и дезинфекција на територијата на Општина Чаир**“ спроведена во постапка за набавка од мала вредност со објавување на Оглас бр.04400/2022 од 16.03.2022 година, согласно Извештајот од спроведена постапка бр. 05-710/4 од 12.04.2022 година и Одлуката за избор на најповолен понудувач бр.05-710/6 од 12.04.2022 година.

## Neni 2

Vëllimi i procesit të deratizimit, fuqia e nevojshme punuese për realizimin e procesit deratizues, dinamika kohore për realizimin e procesit të deratizimit, metodika dhe teknika e realizimit të saj, si dhe realizimi i masave sanitaro - profilaktike janë të përshkruara në specifikacionet teknike të dokumentacionit të tenderues.

Procesi i dezinfektimit të objektit të Komunës së Çairit, mënyra dhe dinamika e realizimit të së njëjtës janë dhënë dhe përshkruar në specifikimet teknike nga dokumentacioni i tenderit.

Mjetet për deratizim dhe dezinfektim janë dhënë në ofertën e bartësit të furnizimit të datës 27.03.2022

## III. KONËZGJATJA E KONTRATËS

### Neni 3

Kjo Kontratë lidhet dhe vlen deri për periudhë prej **1 (një) viti** nga dita e nënshkrimit të tij nga ana e dy palëve të kontraktuara ose deri në plotësimin e plotë të obligimeve të kontratës.

## IV. VLERA E KONTRATËS

### Neni 4

Çmimi i përgjithshëm për shërbimet - lëndë e furnizimit të kësaj Kontrate është **255.035,76** pa përfshirje të TVSH-së, vlera e TVSH-së është **45.906,44** denarë kurse gjithsej me përfshirje të TVSH-së është **300.942,19** denarë në pajtim me ofertën e Bartësit të furnizimit të datës 27.03.2022.

Vlera e përcaktuar për realizimin e deratizimit pranveror është **106.800,00** denarë pa TVSH.

Vlera e përcaktuar për realizimin e deratizimit vjeshtor është **106.800,00** denarë pa TVSH.

Vlera e dezinfektimit të objektit të Komunës së Çairit arrin **41.435,76** denarë pa TVSH.

## Член 2

Обемот на дератизациониот процес, потребната работна сила за изведување на дератизацијата, временската динамика за спроведување на дератизациониот процес, методиката и техниката на неговото спроведување, како и спроведувањето на санитарно-профилактички мерки се опишани во техничките спецификации од тендерската документација.

Дезинфекцискиот процес на објектот на Општина Чаир, начинот и динамиката на спроведување исто така се дадени и опишани во техничките спецификации ид тендерската документација.

Средствата за дератизација и дезинфекција се дадени во понудата на носителот на набавката од 27.03.2022 година.

## III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 3

Овој Договор се склучува и важи за период од **1 (една) година** од денот на неговото потпишување од страна на двете договорни страни или до целосно исполнување на договорните обврски.

## IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 4

Вкупната вредност на услугата – предмет на набавката од овој Договор изнесува **255.035,76** денари без ДДВ, вредноста на ДДВ изнесува **45.906,44** денари или се вкупно со вклучен ДДВ **300.942,19** денари согласно понуда на Носителот на набавката од 27.03.2022 година.

Вредноста за реализација на пролетната дератизација изнесува **106.800,00** денари без ДДВ.

Вредноста за реализација на есенската дератизација изнесува **106.800,00** денари без ДДВ.

Вредноста на дезинфекција на објектот на Општина Чаир изнесува **41.435,76** денари без ДДВ.

## V. MËNYRA DHE AFATI I KRYERJES SË SHËRBIMEVE

### Neni 5

Bartësi i furnizimit është i obliguar që të kryejë lëndën e Kontratës nga dita e nënshkrimit dhe afat dhe mënyrë në përputhje me specifikacionet teknike nga dokumentacioni tenderues dhe kërkesat e Organit të kontraktuar.

Në specifikimet teknike në mënyrë të detajuar janë dhënë mënyra dhe afati i realizimit të kontratës për furnizim publik dhe të njëjtët paraqesin pjesë përbërëse të kësaj kontrate.

## VI. PROCESVERBAL PËR SHËRBIMET E KRYERA

### Neni 6

Për konstatimin e shërbimeve të kryera përpilohet Procesverbal i cili i përmban këto të dhëna në lidhje me atë:

1) a janë realizuar shërbimet sipas kontratës, rregullativave dhe standardeve teknike dhe  
b) vullneti dhe cilësia e punëve të realizuara i përgjigjet kërkesave të kontraktuar, gjegjësisht cilat shërbime të kryera nga bartësi i furnizimit eventalisht duhet të shpenzohen për kryerjen e tyre; dhe  
c) afati i kryerjes së tyre.

Procesverbalin e nënshkruajnë personat e autorizuar të të dy palëve të kontraktuara.

## VII. AFATI DHE MËNYRA E PAGESËS

### Член 7

Mënyra e pagesës së shërbimit lëndë e furnizimit është në afat prej **60 ditëve** pas kryerjes së shërbimit dhe pranimit të rregullt të faturës për shërbimet e kryera në arkivin e Organit të kontraktuar me shtojcë procesverbal për shërbimet e kryera të nënshkruar nga ana e personave të autorizuar të të dy palëve të kontraktuara.

## V. НАЧИН И РОК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

### Член 5

Носителот на набавката е должен да го извршува предметот на Договорот од денот на неговото склучување, во рок и начин согласно техничките спецификации од тендерската документација и барањата на Договорниот орган.

Во техничките спецификации детално се дадени начинот и рокот на извршување на договорот за јавна набавка и истите претставуваат составен дел од овој договор.

## VI. ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ

### Член 6

За констатирање на извршените услуги се составува записник кој ги содржи особено следните податоци во врска со тоа:

1) дали услугите се извршени според договорот, прописите и техничките стандарди и  
2) дали квалитетот на извршените услуги одговара на договорениот квалитет, односно, кои услуги Носителот на набавката eventualno треба на свој трошок повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори.

Записникот го потпишуваат овластените лица на двете договорни страни.

## VII. РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 7

Начин на плаќање на услугите предмет на набавка е во рок од **60 дена** по уредно доставена и прифатена фактура за извршените услуги во архивата на Договорниот орган со прилог потпишан записник за извршените услуги од страна на овластените лица на двете договорни страни.

## VIII. OBLIGIMET E PALËVE TË KONTRAKTUARA

### Neni 8

Organi i kontraktuar është i obliguar:

- saktë ti përcaktojë kërkesat dhe nevojat për kryerjen e furnizimit dhe kërkesën ta dorëzojë deri te Bartësi i furnizimit;
- të autorizojë person të angazhuar për ndjekjen e realizimit të lëndës së furnizimit dhe
- të bëjë pagesë të vlerës së kontraktuar në mënyrë dhe afat të përcaktuar në nenin 7 të kësaj Kontrate.

Bartësi i ofertës është i obliguar:

- të veprojë sipas kërkesës së Organit të kontraktuar dhe ta respektojë afatin e dhënë për kryerjen e shërbimit të nevojshëm dhe
- ti kryejë shërbimet në pajtim me specifikacionet teknike të dokumentacionit të tenderit.

## IX. DËNIM I KONTRAKTUAR PËR VONESË OSE MOS PËRMBUSHJE TË KONTRATËS

### Neni 9

Në rast të tejkalimit të afateve të kontraktuar, Bartësi i furnizimit është i obliguar të paguajë dënim të kontraktuar në lartësi prej 0.2 % për secilën ditë vonesë nga vlera e përgjithshme e Kontratës pa TVSH, por jo më tepër se 5% nga vlera e përgjithshme e kontratës.

Pagesa e dënimit të kontraktuar e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni nuk e liron Bartësin e furnizimit nga kryerja e obligimeve të kontraktuar.

Obligimi për pagesën e dënimit të kontraktuar paraqitet në momentin e mospërbushjes së afatit kontraktues, gjegjësisht kryerjes jo në kohë dhe jo cilësore të lëndës së kontraktuar, në pajtim me dokumentacionin e tenderit.

## VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

### Член 8

Договорниот орган е должен:

- точно да ги специфицира барањата и потребите за извршување на набавката и барањето да го достави до Носителот на набавката;
- да овласти лице задолжено за следење на реализација на предметната набавка и
- да изврши плаќање на договорената вредност на начин и во рок определен во член 7 од овој Договор.

Носителот на набавката е должен:

- да постапи според барањето на Договорниот орган и да го почитува зададениот рок за извршување на потребната услуга и
- да ги извршува услугите согласно техничките спецификации од тендерската документација.

## IX. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 9

Во случај на пречекорување на договорените рокови, Носителот на набавката е должен да плати договорна казна во висина од 0.2 % за секој ден задоцнување од вкупната вредност на Договорот без ДДВ, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на договорот.

Плаќањето на договорната казна предвидена во став 1 на овој член, не го ослободува Носителот на набавката од извршување на договорените обврски.

Обврската за плаќање на договорната казна настапува во моментот на неисполнување на договорениот рок, односно со неизвршување на услугата со динамика и квалитет согласно техничките спецификации од тендерската документација.

## X. NDRYSHIME TË KONTRATËS GJATË VLEFSHMËRISË SË TIJ

### Neni 10

Deri në ndryshimin e kontratës për furnizim publik gjatë vlefshmërisë së saj mund të vijë në astet si në vijim:

ër furnizim me shërbime, nga bartësi fillestar i furnizimit të cilat nuk janë të përfshira në kontratën bazë, ndërsa për të cilat rrethana të parashikuara janë të nevojshme, dhe nëse ëvendësimi i bartësit të furnizimit:

nuk është e mundur për arsye ekonomike ose teknike, siç janë kërkesat në aspekt të zëvendësueshmërisë ose interoperabilitetit dhe pajisjen ekzistuese, shërbime ose instalime të furnizuara në kuadër të procedurës fillestare dhe

do të shkaktojë vështirësi serioze ose zmadhim të dukshëm të shpenzimeve të organit të kontraktuar.

Nëse ndryshimi është i nevojshëm për arsye të rrethanave që organi i kontraktuar nuk mund të parashikojë dhe nuk ndryshon në thelb natyra e kontratës për furnizim publik.

nëse bartësin fillestar të furnizimit e ëvendëson operator tjetër ekonomik që i lotëson të gjitha kushtet e përcaktuara fillestar në dokumentacionin tenderues të procedurës së realizuar dhe kush është bashëgimtari juridik i bartësit fillestar të furnizimit pas prestrukturimit të ndërmarrjes, nuk përfshirë tërheqje, bashkim, lidhje ose anulim, nëse kjo nuk përfshin ndryshime të dukshme të kontratës dhe me këtë nuk anashkalohet zbatimi i ligjit për furnizim publik.

nëse ndryshimi, pa marrë parasysh vlerën e saj, nuk është e rëndësishme në aspekt të paragrafit 4 të nenit 119 të ligjit për furnizime publike.

## X. ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

### Член 10

До измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да дојде во следните случаи:

за набавка на услуги, од првичниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

- не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на првичната постапка;

- ќе предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на договориот орган.

- Доколку промената е потребна поради околности кои договориот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

- доколку првичниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој ги исполнува сите првично одредени услови во тендерската документација од спроведената постапка и кој е правен наследник на првичниот носител на набавка по извршено реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тоа не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на ЗЈН.

- доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) член 119 од ЗЈН.

Vlera e përgjithshme e ndryshimeve të kontratës për furnizim publik nuk guxon të ejkalojë 20 % të vlerës së kontratës fillestare. Nëse janë bërë më tepër ndryshime të njëpasnjëshme, ky kufizim zbatohet në vlerën e të gjitha ndryshimeve të bashkuara.

## **XI. NDËRPRERJE TË KONTRATËS**

### **Neni 11**

Në qoftë se njëra nga Palët e kontraktuar nuk i plotëson detyrimet e tij dhe ajo paraqet shkas për shkelje të kontratës, pala tjetër e kontraktuar mund të kërkon që detyrimi i tij të zbatohet pse ta ndërpres kontratën.

Kjo kontratë ndërpritet në veçanti nëse:

kontrata është dukshëm e ndryshuar, që rezulton në obligim për realizimin e procedurës së re për furnizime publike;

bartësi i furnizimit është ndodhur në njërin nga ato situata për të cilat organi i kontraktuar është i ashpër i përgjashtojë nga procedura e furnizimit publik, por për këtë fakt nuk ka qenë i njoftuar menjëherë sipas procedurës ose

kontrata nuk është dashur ti jepet bartësit të furnizimit për shkak të thyerjeve serioze të këtij ligji dhe cilat me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor i caktohen kompetent.

Pala kontraktuese e cila e ndërpret kontratën për shkak të mosplotësimit të obligimeve të kontraktuese, duhet pa prolongim ta njoftojë palën tjetër.

### **Neni 12**

Kjo kontratë llogaritet e ndërprerë nëse:

Bartësi i furnizimit bëhet i pa aftë në vazhdimësi për më shumë se 20 ditë,

kundër Bartësit të furnizimit do të dorëzohet propozim për hapjen e procedurës së falimentimit ose procedurës së likuidimit.

Vкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

## **XI. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 11**

Доколку една од Договорните страни не ја исполнува својата обврска и тоа претставува основно кршење на договорот, другата Договорна страна може да побара нејзината обврска да биде спроведена или да го прекине Договорот.

Овој договор се раскинува особено доколку:

- договорот е значително изменет, што резултира со обврска за спроведување нова постапка за јавна набавка;

- носителот на набавка се наоѓал во една од ситуациите поради кои договорниот орган морал да го исклучи од постапката за јавни набавки, но за овој факт не бил запознаен во текот на постапката или

- договорот не требало да му се додели на носителот на набавка поради сериозни повреди на овој закон кои со правосилна судска пресуда ги утврдува надлежниот суд.

Договорната страна која го раскинува Договорот заради неисполнување на договорните обврски, мора неопходно писмено да ја извести другата страна.

### **Член 12**

Овој договор се смета за раскинат ако:

- Носителот на набавката постане инсолventен во континуитет подолго од 20 дена,

- против Носителот на набавката ќе биде поднесен предлог за отварање на стечајна постапка или ликвидациона постапка.

## XII. RRETHANAT E JASHTËZAKONSHME

### Neni 13

Organi i kontraktuar dhe Bartësi i furnizimit janë të pajtimit që asnjëra nga palët e kontraktuara mos jetë përgjegjëse ndaj tjetrës për humbje, pengësim ose mosrealizim të dispozitave të kësaj kontrate të cilat janë shkaktuar nga rrethanat e jashtëzakonshme.

Palët e kontraktuara obligohen me shkrim ta informojnë palën tjetër të kontraktuar për rast të paraqitjes së rrethanave të jashtëzakonshme dhe do të kontraktojnë kushte të reja për plotësim ose ndërprerje të kontratës.

### Neni 14

Nën rrethana të jashtëzakonshme nënkuptohen ndodhi të pavarura nga dëshira e palëve të kontraktuara, paraqitja e të cilave nuk mund të parandalohet ose të parashikohet dhe për shkak të cilave plotësimi i detyrimeve të kontratës pengësohet ose pamundësohet, duke përfshirë por jo kufizuar i përkufizuar vetëm si: fatkeqësi natyrore, gjatje shoqërore (grevë, trazira dhe luftë) akte të shtetit publik.

## XIII. ZGJIDHJA E KONTESTEVE

### Neni 15

Të gjitha kontestet eventuale dhe moskuptimet që do të dalin nga kjo Kontratë, palët e kontraktuara do ti zgjedhin në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe traditave afariste me marrëveshje të ndërsjellët.

Në qoftë se marrëveshja e ndërsjellët nuk arritet përmes zgjidhje të pranueshme, për të gjitha kontestet eventuale kompetente është Gjykata Themelore e Shkupit II – Shkup.

## XIV. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

### Neni 16

Asnjëra palë e kontraktuar nuk ka të drejtë obligimet e tij t'ia bartë ndonjë palë të tretë.

## XII. ВИША СИЛА

### Член 13

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една од договорните страни да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на договорот.

### Член 14

Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие настанување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна), акти на јавната власт.

## XIII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

### Член 15

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрата соработка и деловните обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку меѓусебното договарање не даде особено прифатливо решение, за сите евентуални спорови надлежен е Основниот Суд Скопје II - Скопје.

## XIV. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

### Член 16

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна.

## Neni 17

Për gjithçka që nuk është parashikuar në këtë kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative dhe rregullivat pozitive gjore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

## Neni 18

Kjo Kontratë është e përpiluar në 6 (gjashtë) ekzemplarë të njëjtë prej të cilave 2 (dy) ekzemplarë për Bartësin e Furnizimit dhe 4 (katër) ekzemplarë për Organin e Kontraktuar.

Kontrata hynë në fuqi me ditën e nënshkrimit të saj.

Përpiloi/Изработил..... G.L.  
Kontrolooi/Контролирал..... H.A.  
Miratoi/Одобрил..... F.N.

**ORGAN I KONTRAKTUAR / ДОГОВОРЕН ОРГАН  
КОМУНА Е ЧАИРИТ  
ОПШТИНА ЧАИР**

**Kryetar i Komunës/Градоначалник:  
Visar Ganiu**



## Член 17

За се што не е предвидено во овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

## Член 18

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои 2 (два) примерока за носителот на набавката и 4 (четири) за Договорниот орган.

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување.

**BARTËS I FURNIZIMIT/НОСИТЕЛ НА НАБАВКА  
SHTSH ZOTOKS SHPKNJR SHKUP  
ДТУ ЗОТОКС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

**Drejtor/Управител:**





## Прилог 1 – Образец на понуда



**ЗОТОКС**  
КОНТРОЛА НА ШТЕТНИЦИ

ДООЕЛ - Скопје • ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ

ж.сметка: 300000001630606

ж.сметка: 210057326030171

ж.сметка: 250010102355335

Даночен број :  
МК 4030003470076

Депонент :  
Комерцијална банка

Ком.банка

Тут.банка

Шпаркасе банка



• ул. Ботун 31 а 1000 Скопје • тел.: 02/3226 043 • факс: 02/3290 015 • моб. 070/204-454 • [www.zotoks.com.mk](http://www.zotoks.com.mk)  
[info@zotoks.com.mk](mailto:info@zotoks.com.mk)

Врз основа на огласот број **04400/2022** објавен од страна на Општина ЧАИР – Скопје, за доделување на договор за јавна набавка на услуги: „**Вршење на дератизација, дезинсекција и дезинфекција на територија на Општина Чаир**” на набавка од мала вредност, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### ПОНУДА

#### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот : ДТУ Зотокс Дооел Скопје

I.2. Контакт информации

Адреса : ул. Ботун бр.31а

Телефон : 070/204-454

Факс : 02/3290-015

Е-пошта : [info@zotoks.com.mk](mailto:info@zotoks.com.mk)

Лице за контакт : Зоран Зафировски

I.3. Одговорно лице : Зоран Зафировски

I.4. Даночен број : 4030003470076

I.5. Матичен број: 5732603

I.6. Жиро с-ка/Трансакциска сметка/деловна банка:

Комерцијална Банка 300000001630606

#### Дел II – Техничка понуда

II.1 Со поднесување на понудата потвдуваме дека предметот на набавката во целост ќе биде изработен согласно техничките спецификации и барањата на Договорниот орган. Во прилог на понудата економскиот оператор задолжително доставува документи за производот согласно техничките спецификации и истите претставуваат составен дел од техничката понуда.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

### **Дел III – Финансиска понуда:**

#### **III.1. ЛИСТА НА ЦЕНИ**

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Ред. Бр.	Опис	Ед. мера	Количина	Един. Цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	Вредност на ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
0	1	2	3	4	5	6	7
					3*4	ддв од колона 5	5+6
1	Пролетна дератизација	шахта	1.200 шахти	89,00	106.800,00	19.224,00	126.024,00
2	Есенска дератизација	шахта	1.200 шахти	89,00	106.800,00	19.224,00	126.024,00
3	Дезинфекција на објектот на Општина Чаир	М <sup>2</sup>	4.185,43 М <sup>2</sup>	9,90	41.435,76	7.458,44	48.894,19
<b>Вкупно:</b>					255.035,76	45.906,44	300.942,19

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Скопје 27.03.2022 год

Одговорно лице\*

Зоран Зафировски  
(потпис)

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

